

9. Sundararaj GD, Mani K: Pattern of Contracture and Recovery Following Ishaemia in the Upper Limb. J Hand Surg, 10 B: 155-161, 1985
10. Volkmann, R: Die Ishaemischen Muskellähmungen

und Kontrakturen. Centrabl. F. Chir., 1881. Translated - Volkmann, R: Ishaemic Muscle Paralyses and Contractures. Clin Orthop 50:5-6, 1967

КЛИНИКА ЗА ТОКСИКОЛОГИЈА И УРГЕНТНА ИНТЕРНА МЕДИЦИНА, КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ,
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ, УНИВЕРЗИТЕТ „СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

ЦРНА ВДОВИЦА ПАЈАЦИ ВО МАКЕДОНИЈА-ЛАТРОДЕКТИЗАМ И ТЕРАПИЈА (приказ на 3 случаи)

BLACK WIDOW SPIDERS IN MACEDONIA-LATRODECTISM AND THERAPY (report of 3 cases)

Ж. ПЕРЕСКА, Џ. БОЖИНОВСКА, Џ. НАУМОВСКИ, Л. ПЕТКОВСКА, Д. ПЕТРОВСКИ, А. БАБУЛОВСКА

Целите на трудоот е да се прикажат три случаи на труење од отровот на пајакот црна вдовица (*Latrodectus mactans tredecimguttatus*) на територијата на Р.Македонија и развој на клиничка слика на латродектизам со различен интензитет и компликации. Кај пациентите веднаш се јави „таргет“ лезија. Во период од 1 час се разви хиперточичен миопатички синдром со болни гречеви, *facies latrodectismica*, автономно-вегетативни ефекти и живоото-загрозувачка компликација: висока хипертензија (2 пациенти) и акутен белодробен отокичен едем (1 пациент). Во последниот случај, на Биолошкиот факултет во Скопје, е потврдено дека пајакот-предизвикувач е *Latrodectus mactans tredecimguttatus* и за прв пат потврдено нејзиното присуство на нашите простории.

Терапијата офаќа локална обработка на раната, антибиотична профилакса, симптоматичка терапија, со најуспешање на Са-глуконатот како антидот. Индикациите за употреба на противотрови (нейтренизирани хиперимун конјски serum) (САД) поради чешки алергиски реакции, се уште се предмет на споривост и мислења, со се подголема заложба за нејзина употреба во ендемскиите региони (САД, Хрватска, Австралија).

Клучни зборови: црна вдовица, латродектизам, антидоти

Summary

The aim of this paper was to present three cases of poisoning with Black Widow spider's venom (*Latrodectus mactans tredecimguttatus*) in the Republic of Macedonia and different intensity of clinical features of latrodectism and its complications. All patients developed "target" lesion. Within one hour they presented with hypertoxic myopathic syndrome with painful cramps, "facies latrodectismica", autonomic-vegetative effects and life-threatening complications: high hypertension (2 patients) and acute pulmonary toxic edema (1 patient). It was confirmed at the Faculty of Biology in Skopje that the incriminated spider in the third patient was *Latrodectus mactans tredecimguttatus* and that its presence was registered for the first time at this territory.

Treatment involves local wound care, tetanus prophylaxis, symptomatic therapy and abandoning Ca-gluconate as an antidote. Because of severe allergic reaction, indications for *Latrodectus* antivenom administration (crude hyperimmune horse serum) (USA) are still controversial, with a strong effort for its use in endemic regions (USA, Croatia, Australia).

Key words: Black Widow spider, latrodectismus, antivenin

Отровните пајаци од родот *Latrodectus* (вдовица пајаци) се убиквитарни низ светот (С.Америка, јужна Европа, Австралија, Индија, Јапонија, јужна Африка). На територијата на република Македонија се среќава само еден вид - *Latrodectus mactans tredecimguttatus* (црна вдовица). Таа има цр-